



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 24 октомври 1960
Скопје
Бр. 25 Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

273.

На основа член 97 став 2 од Уставниот закон и член 13 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

1. Се разрешува од должноста претседател на републичкиот Совет за социјална политика и комунални прашања ВЕРА АЦЕВА поради заминување на нова должноста.

2. За претседател на републичкиот Совет за социјална политика и комунални прашања се именува ТРАЈЧЕ ГРУЈОСКИ, член на Извршниот совет.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 09-2081/1

27 септември 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

274.

На основа член 25 став 2 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ

1. Се разрешува од должноста државен секретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ МИТО МИЦАЈКОВ поради заминување на нова должноста.

2. За државен секретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ се назначува БОРО ЧАУШЕВ.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 09-2080/1

27 септември 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

275.

На основа член 39 став 1 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. За секретар на Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет се назначува БОГЕ КУЗМАНОВСКИ.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 09-2083/1

27 септември 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

276.

На основа член 39 став 1 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет БЛАГОЈ ПОПОВ поради заминување на нова должноста.

2. За секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет се назначува ВАСИЛ ТУЦАРОВ.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 09-2079/1

27 септември 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

277.

На основа член 39 став 1 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет МЕТОДИ МИТЕВСКИ поради заминување на нова должноста.

2. За секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет се назначува САЛТИР ПУТИНСКИ.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 09-2078/1

27 септември 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

278.

На основа член 39 став 1 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. За секретар на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет се назначува СТОЈАН КОСЕВ.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 09-2082/1

27 септември 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

279.

На основа член 27 од Законот за државната управа во врска со член 6 од Законот за органите на управата во Народната Република Македонија, Извршниот совет донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НРМ

1. Се разрешува од должноста заменик на директорот на Заводот за стопанско планирање на НРМ — Стојан Косев, поради заминување на нова должноста.

2. За заменик на директорот на Заводот за стопанско планирање на НРМ се назначува д-р Душко Анакиевски.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09-2084/1

27-IX-1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

280.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ И ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува поради отсуство од земјата заменикот претседател на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет Александар Крстевски, секретар на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет.

2. За заменик претседател на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет се именува Блага Попова, државен потсекретар во Државниот секретаријат за работи на финансите.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-2072/1

28 септември 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

Ојласен гел

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17084/1 од 30-X-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. 70 на страна 70 установата под назив: **Станбена заедница „Треска“** — Скопје. Предмет на работењето на установата е:

1. да организира и унапредува комунални, станбени, стопански социјални, здравствени и други дејности и служби кои непосредно служат на семејството, домаќинството и на работниот човек за задоволување потребите на секојдневниот живот, како на пример:

— изградба на патишта и тротоари, општествени бањи, општествени телефонски говорници и чекални, уредување на зелени површини и разни

настави, поставување улично осветление, уредување на населбата и зградите и др.;

— зголемување на станбениот фонд со изградба на нови станови, а особено доградба на станбени згради и адаптации;

— основање на разни сервиси за помош на работниот човек и на семејството, чување на децата, спремање и чистење на станот, приготвување на храна и пеглање на горна и долна облека, набавка и разнесување на млеко, и други прехранбени артикли, како и други куќни потреби;

— основање на сервиси за помош на куќните совети, финансиска и правна, техничка и занаетчиска за одржување на куќите во исправна и чиста состојба;

— основање на установи за заштита, сместување и забава на децата, како и за заштита на други лица на кои им е потребна таква помош;

— уочување на социјалните и други проблеми и преземање мерки при Народниот одбор на општината и при другите управни органи за нивното решавање, доколку станбената заедница за тоа нема можност да предлага донесување на акти за одделни прашања.

Установата е основана со одлуката бр. 10694 од 24-VII-1959 год. на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје.

Установата ќе ја претставуваат и потпишуваат следните лица: Атанас Бунгуров, претседател на Советот на станбената заедница, Георгиевски Павле, секретар, Димитриевски Раде, член на извршниот одбор, и Јанакиевски Мирко, член на извршниот одбор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје.

Бр. 17084/1/59 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (1891)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17855/1 од 19-XI-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 71, рег. бр. 71 установата под назив: **Клиника за нервни болести и психијатрија при Медицинскиот факултет во Скопје.**

Делокруг и задачи на клиниката:

а) Настава:

Ги воведува студентите во теоретските и практичните знаења и во методите на научната работа поради подготвување на висококвалификувани стручњаци од областа на медицинската струка. Изградува научен и наставен подмладок. Усовршува лекари од дипломски студии, како и лекари на специјализација,

Организира курсеви за душевни и нервни болести за практични лекари.

Одржува практична и теоретска настава за средно-медицинските и болничарските школи.

б) Научна работа:

Создава услови за научна работа на наставниците и факултетските соработници.

Одржува научно-стручна соработка со другите клиници и институти на Медицинскиот факултет и другите универзитетски установи во Скопје и со

оние во земјата и странство. Одржува научни и културни врски со останатите општествени установи и организации во земјата, како и меѓународна и стручна соработка со цел да ја унапреди науката.

Пренесува стручни и практични искуства на болнички и поликлинички установи во републиката, непосредно или посредно, преку лекарските друштва и научните секции на друштвата.

в) Здравствени задачи:

Укажува стручна медицинска помош во лекувањето на болните што боледуваат од кожни и венерични болести.

Работи на унапредувањето на народното здравје и подигањето на здравствената култура на народот.

Клиниката е основана со решението бр. 5516/6 од 22-IV-1957 год. на факултетската управа на Медицинскиот факултет во Скопје, а потврдено со одлуката на Универзитетскиот совет — Скопје бр. 2010 од 31-XII-1957 година.

Установата ќе ја претставуваат и потпишуваат следните лица: професор д-р Вождар Никетиќ, управник на клиниката, Лазаров Лазар, пом. управник на клиниката.

Орган надлежен за работите и задачите на клиниката е Факултетската управа на Медицинскиот факултет — Скопје.

Бр. 17855/1/59 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (2036)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Струга бр. 05-15643/1 од 31-XII-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 24 и 25, рег. бр. 11 установата под назив: **Управа за градски водовод и канализација**, со седиште во град Струга. Предмет на работењето на установата е: одржување и проширување на водоводот и канализацијата во град Струга.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Струга бр. 01-15392/1 од 25-XII-1959 година.

Орган надлежен за работата и задачите на установата, односно управувањето со установата е Народниот одбор на општината Струга преку неговиот Совет за комунални работи, управниот одбор на установата и управникот на истата Лазар Кавај.

Бр. 05-15643/1/59 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (276)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Струга бр. 05-15779/1 од 31-XII-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 26 и 27, рег. бр. 12 установата под назив: **Дом на културата „Браќа Миладинови“**, со седиште во град Струга. Предмет на работењето на установата е: развивање на културно забавниот живот во градот и општината, како и преземање мерки за општо образование на возрасните.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Струга бр. 01-15411/1 од 25-XII-1959 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата односно управувањето со установата е НО на општината Струга преку неговиот Совет за култура, Управниот одбор на установата и управникот на истата Цветан Лековски.

Бр. 05-15779/1/59 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (277)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-1425/1 од 20-П-1960 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 17, рег. бр. 17 установата под назив: **Околинска дирекција за пошумување, буици и пасишта**, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е:

— да води целосно грижа за подрачјето на Титоввелешка околина за стручно проучување и техничко помагање на општинските народни одбори, секции за пошумување,

— проучува и се грижи за пошумувањето со доброволна работна сила, платена работна сила и економско пошумување,

— се грижи за подигање на економски плантажни насади, тополи, четинари и др.

— се грижи за уредување и мелиорирање на пасишта,

— се грижи за преориентацијата на стрмните терени,

— се грижи и изготвува техничка документација за нестопанско пошумување на голетини, економско пошумување и преориентација на стрмните терени,

— врши технички надзор над сите објекти од областа на пошумувањето и преориентација на стрмните терени,

— ги обавува потребните управни работи од областа на пошумувањето, чување на шумите и експлоатација на истите,

— дирекцијата може по потреба да подига стопански шуми и други објекти од областа на пошумувањето и уредувањето на ерозивните терени.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околина бр. 1133 од 13-П-1960 година.

Установата ќе ја потпишува и застапува в.д. директорот инж. Божидар Петрушевски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за шумарство на Народниот одбор на Титоввелешка околина.

Бр. 03-1425/1/60 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес.

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар бр. 02-1685/1 од 23-П-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 18, рег. бр. 9 установата под назив: **Ветеринарна станица**, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на установата е: сузбивање на заразно-паразитни болести, лекување на

оболениот добиток, вештачко осеменување на кравии и овци.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Дебар бр. 03-551/1 од 30-ХП-1959 година.

Установата ќе ја застапува управникот Илиевски Димитар.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Дебар.

Бр. 02-1685/2/60 од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар. (434)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-2343/1 од 10-П-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање, установата под назив: **Работнички универзитет**, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на установата е: образование и стручно усовршување на возрасните.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Ресен бр. 01-925/1 од 20-П-1960 година.

Со установата раководи Советот на Универзитетот, како колективен орган, а ќе ја застапува и потпишува директорот Хаџиевски Александар.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на општината Ресен.

Бр. 05-2343/1 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Ресен. (340)

СОДРЖИНА

	Страна
273. Решение за разрешување и именување претседател на републичкиот Совет за социјална политика и комунални прашања	619
274. Решение за разрешување и назначување државен секретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ —	619
275. Решение за назначување секретар на Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет — — — — —	619
276. Решение за разрешување и назначување секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет — — — — —	619
277. Решение за разрешување и назначување секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет —	620
278. Решение за назначување секретар на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет — — — — —	620
279. Решение за разрешување и назначување заменик на директорот на Заводот за стопанско планирање на НРМ — — — —	620
280. Решение за разрешување на досегашниот и именување нов заменик претседател на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет — — — — —	620